

**РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА**  
**СУПЕР МАШКА ЛИГА**  
**17.09.2020 год.**  
**С К О П Ј Е**

**БИЛТЕН бр. 2/2020 год.**

Комесарот за натпревари на ден 17.09.2020 год. во просториите на Ракометната Федерација на Македонија, разгледувајќи ги пристигнатите службени материјали ги донесе следните:

**О Д Л У К И**

1.Врз основа на службените записници од **II** – то коло на супер машка ракометна лига, Комесарот ги регистрира следните натпревари:

**Група А**

<b>РК РАДОВИШ-РК ГОЛДЕН АРТ КЛ-7</b>	<b>33:29</b>	<b>(17:15)</b>
<b>РК ПРОЛЕТ 62-РК АСТРАИОН ХЕНДБОЛ</b>	<b>32:24</b>	<b>(14:10)</b>
<b>РК СТРУГА-РК ЈУНИОР К.В.</b>	<b>22:20</b>	<b>(07:10)</b>

**Група Б**

<b>РК БУТЕЛ СКОПЈЕ-РК МЛАДОСТ БОГДАНЦИ</b>	<b>33:23</b>	<b>(15:13)</b>
<b>РК ПЕЛИСТЕР ЕУРОФАРМ 2-РК РАБОТНИЧКИ</b>	<b>35:23</b>	<b>(16:12)</b>
<b>РК ПРИЛЕП-РК МЕТАЛУРГ</b>	<b>21:28</b>	<b>(11:16)</b>

**ТАБЕЛА ГРУПА А**

ПОЗ	ТИМ	ОН	ПОБ	НЕР	ПОР	ГД	ГП	ГР	БОД
1	РК ПРОЛЕТ 62	2	2	0	0	58	44	14	6
2	ГРК ОХРИД	1	1	0	0	29	23	6	3
3	РК РАДОВИШ	2	1	0	1	66	63	3	3
4	РК СТРУГА	1	1	0	0	22	20	2	3
5	РК АСТРАИОН ХЕНДБОЛ	2	1	0	1	58	65	-7	3
6	ЈУНИОР К.В.	2	0	0	2	40	48	-8	0
7	ГОЛДЕН АРТ КЛ7	2	0	0	2	52	62	-10	0

**ТАБЕЛА ГРУПА Б**

ПОЗ	ТИМ	ОН	ПОБ	НЕР	ПОР	ГД	ГП	ГР	БОД
1	РК БУТЕЛ СКОПЈЕ	2	2	0	0	66	46	20	6
2	РК МЕТАЛУРГ	2	2	0	0	53	42	11	6
3	РК ЕУРОФАРМ ПЕЛ. 2	2	1	0	1	56	48	8	3
4	РК МЛАДОСТ БОГДАНЦИ	2	1	0	1	50	58	-8	3
5	ГРК ТИКВЕШ 2014	1	0	0	1	25	27	-2	0
6	РК ПРИЛЕП	1	0	0	1	21	28	-7	0
7	РК РАБОТНИЧКИ	2	0	0	2	46	68	-22	0

Изготвил:  
Координатор за супер лиги  
Силвана Карбеска

Потврдил:  
Комесар за натпревари  
Славе Николов